

Водачите на терористичката АНА ја усогласуваат стратегијата за федерализација на албанскиот политички и етнички концепт. Тоа се случува на релација Тирана-Приштина-Тетово-Прешево-Јанина-Нови Пазар-Плав. Концептот е идентичен со оној на Албанската академија на науките и уметностите од 1998 година. Основна цел е по постигнувањето независност на Косово, во рок од две години да се спроведе федерализација на Македонија, а на српскиот југоисток да му се даде специјален статус. До 2010 година ќе се настојува да се воспостави некој вид албанска балканска унија, која треба да биде некаков вид меѓу албанска федерација и уредување слично на она на ЕУ. Неодамнешните борби во тетовски Бродец се само почеток на ширењето на тероризмот од страна на албанските банди. Со сите активности во западниот дел од Македонија раководи прв братучед на Хашим Тачи, кој го носи истото презиме. По Македонија, следна цел ќе биде Јужна Србија, каде ќе се направи обид за создавање на уште една албанска покраина. Во ноември и во декември ќе има помалку насилства на Косово, но сè повеќе во Македонија и на југот на Србија. Набрзо ќе се откријат доказите според кои дел од западните земји се под влијание на албанското мафијашко лоби, кое им ги полни џебовите за да не интервенираат. Притоа, истиот тој Запад треба да ги обвини другите страни, оние кои се бранат, Македонија и Србија. Доколку ова е точно, тогаш меѓународната заедница е соучесник во процесот за ново територијално прекројување на полуостровот. Ситуацијата ќе кулминира веднаш по изборите на Косово.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



БОРБИТЕ ВО БРОДЕЦ - УВЕРТИРА ВО ПЛАНОТ НА ТЕРОРИСТИЧКИТЕ ГРУПИ ЗА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЈА НА РЕГИОНОТ

УНМИК ЈА ЕВАКУ ОД ПРИШТИНА

Терористичката АНА веќе обезбедила меѓу 200 и 300 милиони долари за набавка на огромен арсенал оружје (600.000-900.000 парчиња), како и муниција, експлозивни средства и техника. Се планирало и купување воени хеликоптери за потребите на оваа албанска паравоена формација. Албанската мафија ги обезбедува парите, оружјето, фалсификува документи. Сите акции терористичката АНА ги презема во содејство со косовските институции и со Косовскиот заштитен корпус. Денес таа е поврзана и со екстремистите на ИРА, ЕТА, како и со ограночите на Ал каида во Босна, Турција и во други исламски држави. Посредник во соработката е токму албанската мафија, која сè повеќе се шири низ европскиот континент. Со предизвикувањето судири на југот на Србија и во Македонија се настојува да се отворат кризни подрачја со низок интензитет. Со тоа би се искомпромитирале македонските и српските власти да отпочнат воени операции за неутрализирање на криминално-терористичките банди, со што проблемот би станал интернационален. АНА, која ја форсира војната како средство за постигнување на своите цели, планира со герилски напади да изврши притисок

врз Македонија, Србија, Грција и Црна Гора, но и на мисијата на УНМИК на Косово. Меѓународните сили во покраината веќе се прогласени како виновни за севкупните тамошни состојби. Не е исклучена можноста од заострување на состојбите до ниво на сеалбанско востание, кое неминовно би довело до меѓународна конференција за решавање на албанското прашање на Балканот. Всушност, целта на дејствувањето на терористичката АНА е токму тоа - создавање сеалбанска балканска федерација.

ЗА ДВА ДЕНА КОСОВО ПОД КОНТРОЛА НА СРПСКАТА ВОЈСКА

Воените проценки говорат дека доколку терористите на АНА ги нападнаат позициите на Србите во северно Косово, тогаш српската војска може за два часа да ги неутрализира екстремните албански групи, а за два дена под контрола да ја стави целата покраина. Тоа би се случило доколку КФОР и УНМИК не ги заштитат преостанатите Срби во областа. Воените стручњаци предвидуваат дека во таков случај интервенцијата на српската војска ќе би-

УНМИК СЕ ПЛАШИ ОД АЛБАНЦИТЕ

На Косово се подготвува нешто навистина гадно. За тоа сведочат информациите дека шефот на УНМИК, Јоаким Рикер, се подготвува да го евакуира цивилниот персонал од Приштина во Скопје. Процесот е во тек. Се чека само зеленото светло од ООН. Зошто Западот бега од Косово? Се плаши од напад на албанските радикални банди? Па, нели тие беа нивните сојузници, обесправените, жртвите, хуманитарно загрозените? Како е можно "светците" наеднаш да се претворат во монструми? Меѓународната заедница допрва ќе го плаќа цехот за дваесетгодишната балканска авантура.



ИРА МИСИЈАТА ВО СКОПЈЕ!?



"РЕГУЛАРНИ" АЛБАНСКИ ЕДИНИЦИ ВО ВОЈНА ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА

Организацијата која себеси се нарекува Политичко-воен совет на ослободителните војски на Косово била иницијаторот за дестабилизација на Македонија, со што ја презеде и одговорноста за борбите со македонските полициски единици во Бродец, Тетовско. Таа потврдува дека нејзините членови се борци на Ос-

лободителната војска на албанските простори. Во наредниот период била принудена да организира регуларни воени единици за да ги заштитела "загрозуениот албански народ и секоја педа од албанската територија". Судирот во Тетовско го окарактеризира како заштита на националното достоинство, додека акцијата на македонската полиција е опишана како "напад на македонско-словенските власти против албанскиот народ". Во соопштението издадено еден ден по елиминацијата на екстремната група во Тетовско, стои дека сите досегашни "словенско-албански договори" произлезени од последните војни на албанските простори, се сметаат за ништовни. Исто така, се додава дека не може да има мир и стабилност на Балканот сè додека не се спроведат одлуките од конференцијата во Бујан, за самоопределување на Косово и негово присоединување кон Албанија.

де неизбежна. Доволно ќе биде три-четири бригади да влезат на Косово и да ги средат состојбите. Тука би биле вклучени копнени сили, потоа заштита од воздух, односно 63. српска падобранска бригада, специјални сили, дел од артилеријата и сл. Ова не е само претпоставка или утопија, ова е план кој сериозно се разгледува во српските политичко-безбедносни структури. На Косово би влегле српските сили стационирани во Ниш, Врање и Лесковац. Северно Косово за нив не би претставувало никаков проблем. Но, проблемот ќе биде уште посложен, бидејќи позната е реакцијата на меѓународните сили кои се таму. Тие не се согласуваат со навлегување на српски воени сили во северно Косово, бидејќи тоа уште повеќе ќе ја искомплицира ситуацијата. Доколку хипотетички се претпостави дека на Косово Србија воено би интервенирала против албанските екстремисти, тогаш се поставува прашањето на чија страна ќе биде КФОР. Ќе се бори против АНА заедно со Србите, ќе се конфронтира со српските сили или ќе се најде во вкрстен оган? Кога во моментот КФОР би се прашувал, веројатно тој веднаш би ја напуштил јужната српска провинција. Но, сепак тој останува таму. Војската на Србија ќе постигне потполн ефект тогаш кога ќе постигне премолчена согласност од КФОР за нејзино воено интервенирање на Косово.

Веднаш по почнувањето на воената операција на македонските специјални единици против терористичките банди во Тетовско на 7 ноември, српската војска во Прешево и во Бујановац почна да се мобилизира. Белград е свесен за историчноста на проблемот, па от-

Неодамна т.н. секретар на АНА, Гафур Адили, кој се наоѓа во Албанија, е приведен од страна на албанската антитерористичка полиција на информативен разговор. Властите добиле податоци дека тој е вклучен во нови дејства на Косово и во Македонија. Како што е познато, Адили беше обвинет за поттикнување национална омраза, но беше прогласен за невин и сите обвиненија на Обвинителството во Тирана беа отфрлени. Тој сè уште ги потпишува политичките декларации кои се наоѓаат на Интернет страницата на Фронтоот за национално обединување на Албанците. Веб-страницата е регистрирана со помош на еден провајдер од пацифичкиот остров Токелау, додека сајтот "Обединување на Албанците" е регистриран во канадската провинција Алберта. Зошто канадската полиција не реагира на декларациите во кои стои дека АНА има дивизии на Косово и во Македонија, сè уште останува енигма.

тука секое дестабилизирање на Македонија или на Косово би значело и нарушување на мирот во Јужна Србија, каде подолго време има присуство на екстремни вооружени групи. Српските безбедносни служби располагаат со информации дека и по најмал судир на Косово или во Македонија веднаш ќе почнат обидите за дестабилизација на Прешевската долина. Веројатно, основна цел на екстремните групи е да извршат притисок врз Србија, која не се согласува со независноста на Косово. АНА ги користи старите структури на ОБК и затоа проценките се дека таа нема некоја значајна моќ за изведување акции како што ги најавува во медиумите. Нејзиното преценување оди само во насока на заплашување на регионот и на меѓународната заедница. Јасно е дека на Албанците не им е во интерес започнувањето на нов вооружен судир. Секој излет во таа насока сериозно ќе им ги разниша позициите на преговарачите од косовска страна за статусот на протекторатот.

ЗАЕДНИЧКИ НАСТАП ПРОТИВ АНА

Екстремистичката АНА би имала слаби резултати на теренот затоа што нема поддршка од никого. Против неа би се бореле македонските безбедносни сили, српските воени единици, КФОР, а не е исклучено удари да ѝ зададат и српски парамилитарни структури. Оттука, нејзините заложби за сеопшто балканско востание на Албанците брзо ќе пропаднат, бидејќи со една координирана акција оваа структура би била елиминирана за 24 часа од сите балкански простори. Но, секако за тоа треба да се има разбирање и поддршка од политичко-воените структури на меѓународната заедница.

Изминатите години Западот, и покрај декларативната заложба за борба против тероризмот на овие простори, водеше валкани игри, поддржувајќи ги терористите од ОБК, ОВГПМБ и ОНА со воени и логистички средства. Токму затоа и шест години по последната воена епизода припадниците на УЧК не се докрај уништени. На меѓународната заедница денес тоа ѝ се врати како бумеранг. Но, денес работите се малку видоизменети. Реален е судир меѓу КФОР и т.н. АНА. Македонија и Србија би дале целосна поддршка во обидите за дефинитивно искоренување на тероризмот од нашите простори. Доказ за тоа е успешната операција на македонските специјални единици во Тетовско од пред десеттина дена. Новите форми на паравоената организација на Албанците се свесни за последиците кои можат да ги претрпат доколку се решат за нов почеток на вооружени провокации. Брисел веќе не смее да има трпение, повеќе не смее легалните државни структури да ги става во изедначена и рамноправна положба со бандите кои го одвраќаат регионот од европските перспективи. Доколку и овој пат тоа се случи, тогаш Европа навестила ќе ја заслужи квалификацијата дадена од професорот Марјановиќ - ороспијата од Вавилон.

КАКО ДА СЕ ОТСТРАНИ СРПСКАТА ЖАНДАРМЕРИЈА ОД БУЈАНОВАЦ?

Иако српската Влада вложува милијарди динари за развој на јужниот дел од земјата, сепак албанските лидери од Прешево и од Бујановац најавуваат немири. Прикажувањето на снимките со терористите на АНА покажа и дока-



"Нема да оставиме камен на камен. Ќе ги истепаме сите ако се спротивстават. Ќе ни биде жал за децата и за жените, но нема ниту нив да ги поштедиме. Ние се бориме против терористи".

Хаџи Андреј Милиќ, командант на "Гардата на цар Лазар"

жа дека Косово не е единствениот проблем за Србија.

Прешевската долина е исто толку важно подрачје за екстремистичките групи, кои сметаат дека таа природно им припаѓа на Албанците од Косово. Повторно се прави обид да се интернационализира албанското прашање од овој регион и истото да се решава во пакет со косовското. Зад сите нови инциденти во Јужна Србија стои Јонуз Муслиу, албански националист, поранешен лидер на ОБК, кој денес од Бујановац ги предводи Албанците во ова подрачје. Целата кампања која последниве седмици ја преземаат албанските екстремни групи во Србија и во Македонија е резултат на предвреме дадените ветувања на западните земји дека Косово ќе стане независно. Со акциите во Македонија сакаат да покажат дека доколку протекторатот не стане независен, тие се способни да ги дестабилизираат не само Косово, туку и државите околу него. Што се однесува до состојбите во Јужна Србија, таму се прават планови за отстранување на српското воено присуство, а на нивно место да дојдат сили на КФОР од Косово. Неодамна командата на НАТО во Приштина ја отфрли ваквата препорака на албанските локални власти од Прешево, но тие не отстапуваат

ХАШИМ ТАЧИ ГИ ВООРУЖУВА ВЕХАБИИТЕ ОД САНЦАК



Се поставува прашањето зошто т.н. АНА се заканува со напад на северно Косово доколку српската заедница таму се реши на поврзување со Србија? Некои воени аналитичари во тоа видоа повик за интернационално поврзување на терористите во т.н. терористичка интернационала. Имено, во Рашката област, попозната како Санџак, веќе подолго време дејствува најекстремниот облик на исламот, вехабиизмот. Неговите приврзаници се залагаат за света војна - џихад против, како што ги нарекуваат, неверниците. На тој простор ги има околу 1.000, а од нив половината ја застапуваат тврдата струја, која е добро вооружена, изведува воена обука и организира воени единици. Имаат тимови за ликвидација и киднапирања, поврзани се со албанските радикални групи на Косово. Имаат тесни врски со тајната служба на Хашим Тачи, КШИК, која врши дотур на оружје во Санџак. Вехабиите од Рашката област се поврзани и со муџахединската единица "Абу Бекир Седик", потоа со разузнавачката служба на Албанија, ќелиите на Ал каида во Македонија, Ирак и на Кавказ, како и со централата на вехабиите која се наоѓа во Сараево. Тврдото крило на оваа екстремистичка група се подготвува за предизвикување криза, со која по насилан пат би се создала "Исламска држава Санџак". Таа творба потоа би се припоила на унитарна Босна и Херцеговина, веднаш по обидите за исчезнување на Република Српска од геополитичката мапа на оваа држава.

од тој процес и по цена на нова војна. Откако Нагип Арифџи стана градоначалник на Бујановац, речиси сите управувачки места во Општината ги презедоа Албанците, иако во градот живеат 40 проценти Срби и Роми. Тоа е уште еден јасен знак за затегнувањето на етничките тензии во овие места.

КОСОВО Е СИГУРЕН ПОЛИГОН ЗА ВАЛКАНИТЕ БИЗНИСИ

Албанските политичари од југот на Србија добиле налог од властите во Приштина да ја сопрат миграцијата на богатите албански семејства од Прешево и по секоја цена тие да останат таму. Имено, последниве неколку години богатите Албанци од овој дел на Србија се селат во Ѓнџилане, Приштина, Косово Поле и на други места. Таму купуваат имоти и отвораат фирми, а во Прешево и во Бујановац остануваат само празните домови. Тоа не се поклопува со големоалбанската стратегија на приштинските власти. Но, богатите Албанци од јужна Србија процениле дека поради присуството на српската жандармерија, не е сигурно таму да отвораат бизниси и да перат валкани пари. Затоа на Косово им е посигурно, бидејќи таму владее беззаконието. Шверцерите и криминалците од с. Велики Трновац префрлиле цела рафине-



"Нестабилноста на северот од Македонија е иницирана од страна на западните земји. Со тоа им се порачува на властите во Скопје дека многу работи можат да им се случат доколку Македонија не ја признае независноста на Косово. Официјално Скопје, според желбите на Западот, треба меѓу првите да го стори чинот на тоа признавање. Доколку престанат судирите во Македонија, ќе видите дека таа земја ќе биде една од првите три кои ќе го признаат Косово".

*Александар Вучиќ,
Српска радикална партија*

рија за производство на хероин во Ѓнџилане, како и центрите за трговија со мигранти и бело робје. Заработените пари ги вложуваат во купување на српските имоти и градење нови куќи, особено во Косово Поле, кое заради тоа веќе го доби името Мало Прешево. Поради големата миграција на Албанците од Јужна Србија на Косово се нарушува демографската структура. Затоа официјална Приштина бара од прешевските политичари да го запрат исекувањето, бидејќи тоа не оди во прилог на големоалбанската идеја. Од дру-

га страна, статистиката покажува дека сè повеќе Албанци се раѓаат во Врање што, пак, ја загрижува Србија. Целта е новите Албанциња да добијат српско државјанство и српски документи, за потоа истите семејства да заминат да живеат на Косово. Сè ова води кон почеток на кампањата за интернационализација на етничките територијални барања на Балканот. Цел на албанските националисти е етнички да го освојат и овој дел од Србија, со што подоцна би оствариле доминација над Коридорот 10, кој ќе минува токму низ тие територии.